

**- ГД ТИКВЕШ АД -**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА  
ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31  
ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА**

## Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

## Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на посебна годишна сметка и посебен годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Посебна годишна сметка (посебен извештај за финансиска состојба и посебен извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Посебен годишен извештај за работењето

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

ГД Тиквеш АД

ул. „Шишка“ бр.2

Кавадарци

---

### Извештај за посебните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените посебните финансиски извештаи на друштвото ГД Тиквеш АД (во понатамошниот текст: „Друштвото“), коишто ги вклучуваат посебниот извештај за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, посебниот извештај за сеопфатна добивка, посебниот извештај за промени во главнината, посебниот извештај за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие посебни финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

### Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие посебни финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали посебните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во посебните финансиски извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на посебните финансиски извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на посебните финансиски извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на посебните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење посебните финансиски извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на ГД Тиквеш АД на 31 декември 2024 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

## Извештај за други правни и регулаторни барања


Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на посебниот годишниот извештај за работењето во согласност со член 352, член 384 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 272/2024).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 122/2021) е да известиме дали посебниот годишен извештај за работењето е конзистентен со посебната годишна сметка и посебните финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2024. Нашата работа во однос на посебниот годишен извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во посебниот годишен извештај за работењето се конзистентни со посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи.

Посебниот годишен извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со посебната годишна сметка и посебните ревидирани финансиски извештаи на ГД Тиквеш АД за годината која завршува на 31 декември 2024.

Прилеп, 24.04.2025

Овластен ревизор

  
Теодора Оханесјан

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител

  
Петко Ристески



**Посебни финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2024 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за ГД Тиквеш АД**

- Посебен извештај за финансиската состојба
- Посебен извештај за сеопфатна добивка
- Посебен извештај за промени во главнината
- Посебен извештај за паричните текови

Овие посебни финансиски извештаи се усвоени на ден 13.03.2025 година со Одлука бр. 0202-35 и потпишани од претседателот на Управниот одбор Ристо Милев.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА**  
**на ГД Тиквеш АД**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2023</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	5	187.775	189.008
Останати приходи	6	12.265	20.705
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>200.041</b>	<b>209.717</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	7	2.865	(1.609)
Капитализирано сопствено производство и услуги	8	1	5
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за суровини и други материјали	9	57.388	66.128
Набавна вредност на продадени стоки	10	8.013	10.194
ситен инвентар, амбалажа и автогуми	11	5.967	5.574
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	6.825	6.691
Останати трошоци од работењето	13	37.916	31.478
Трошоци за вработените	14	56.838	60.856
Амортизација на материјални и нематеријални средства	15	23.343	22.815
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	16	3.268	406
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	17	1.073	107
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>200.632</b>	<b>204.250</b>
Финансиски приходи	18	13	90
Финансиски расходи	19	1.095	1.436
<b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>		-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>20</b>	<b>1.192</b>	<b>2.513</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>20</b>	<b>1.192</b>	<b>2.513</b>
Данок на добивка	21	185	151
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>22</b>	<b>1.007</b>	<b>2.362</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>	<b>23</b>	<b>1.007</b>	<b>2.362</b>
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Заработувачка по акција (во МКД по акција)	24	14,81	34,73

**ГД Тиквеш АД**  
Управител

Ристо Милев

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на ГД Тиквеш АД**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

	Белешки	31 декември 2024 во (000) МКД	31 декември 2023 во (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства		-	-
Материјални средства	25	260.273	376.584
Вложувања во недвижности	26	98.677	-
Долгорочни финансиски средства	27	432	432
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>359.382</b>	<b>377.016</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	28	17.458	14.610
Побарувања од поврзани друштва	29	69.989	81.765
Побарувања од купувачи	29	809	3.192
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	29	216	-
Побарувања од државата по основ на даноци	29	10.455	15.338
Побарувања од вработените	29	26	25
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	30	5.839	3.203
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи		-	-
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>104.792</b>	<b>118.134</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>464.175</b>	<b>495.150</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
	<b>31</b>		
Основна главнина		181.111	181.111
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		-	-
Резерви		216.214	213.852
Акумулирана добивка		4.652	4.652
Пренесена загуба		-	-
Добивка за деловната година		1.007	2.362
Загуба за деловната година		-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>402.984</b>	<b>401.977</b>
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>			
<b>Долгорочни обврски</b>	<b>32</b>	<b>19.164</b>	<b>24.100</b>
<b>Одложени даночни обврски</b>			
<b>Тековни обврски</b>	<b>33</b>		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		908	82
Краткорочни обврски спрема добавувачи		24.536	43.286
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.295	1.531
Обврски спрема вработените		3.561	3.773
Тековни даночни обврски		166	125
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		6.164	5.320
Обврски по заеми и кредити		4.915	14.474
Обврски по основ на учество во резултатот		468	468
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		13	13
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		-	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>42.026</b>	<b>69.072</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>61.190</b>	<b>93.173</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>464.175</b>	<b>495.150</b>

**ГД Тиквеш АД**  
Управител

Ристо Милев

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**на ГД Тиквеш АД**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

ОПИС	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2024 година (во 000 МКД)
Основна главнина	181.111	-	-	181.111
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	213.852	2.362	-	216.214
Акумулирана добивка	4.652	-	-	4.652
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	2.362	-	(1.355)	1.007
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>401.977</b>	<b>2.362</b>	<b>(1.355)</b>	<b>402.984</b>

ОПИС	Состојба на 31 декември 2022 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2023 година (во 000 МКД)
Основна главнина	181.111	-	-	181.111
Ревалоризациска резерва	-	-	-	-
Резерви	211.810	2.042	-	213.852
Акумулирана добивка	4.652	-	-	4.652
Пренесена загуба	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	2.042	320	-	2.362
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>399.615</b>	<b>2.362</b>	<b>-</b>	<b>401.977</b>

**ГД Тиквеш АД**  
Управител

Ристо Милев

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на ГД Тиквеш АД**  
**за годината која завршува на 31 декември 2024 година**

	<b>31 декември 2024</b>	<b>31 декември 2023</b>
	<b>во (000) МКД</b>	<b>во (000) МКД</b>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба пред оданочување	1.192	2.513
Усогласување за:		
Амортизација на основни средства	23.343	22.815
Приходи/расходи од камати нето	862	1.151
<b>Добивка пред промени во работен капитал</b>	<b>25.397</b>	<b>26.480</b>
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи	(2.848)	1.093
Побарувања од поврзани друштва	11.776	(1.434)
Побарувања од купувачи	2.384	(594)
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(216)	34
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	4.883	4.470
Побарувања од вработените	(1)	421
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	-	-
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>15.978</b>	<b>3.989</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	825	(1.033)
Обврски спрема добавувачи	(18.750)	2.572
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	(25)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	(236)	68
Обврски кон вработените	(212)	24
Тековни даночни обврски	41	(237)
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	844	(1.028)
Обврски по заеми и кредити	(9.558)	14.474
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	-	-
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>(27.046)</b>	<b>14.815</b>
Прилив од камати	-	-
Платени камати	(862)	(1.151)
Данок на добивка	(185)	(151)
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>13.282</b>	<b>43.982</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Материјални и нематеријални средства	92.968	(20.162)
Вложувања во недвижности	(98.677)	-
Долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	30
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>(5.709)</b>	<b>(20.132)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	-	0
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(4.936)	(23.052)
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>(4.936)</b>	<b>(23.052)</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>2.636</b>	<b>798</b>
<b>Готовина на почетокот од годината</b>	<b>3.203</b>	<b>2.405</b>
<b>Готовина на крајот од годината</b>	<b>5.839</b>	<b>3.203</b>

**ГД Тиквеш АД**  
Управител

Ристо Милев

**БЕЛЕШКИ**  
**КОН ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ГД ТИКВЕШ АД**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2024**

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

ГД Тиквеш АД експорт-импорт АД Кавадарци (во понатамошниот текст: „Друштвото“) е основано на ден 12.06.1998 година и е 100% во приватна сопственост со домашно потекло на капиталот и е сврстено во групата на големи ентитети.

Седиштето на Друштвото е во Кавадарци на ул. „Шишка“ бр. 2.

Согласно НКД, шифрата на претежната дејност на Друштвото е 01.21 – Одгледување на грозје.

ЕМБС на Друштвото е 5275865, а ЕДБ 4011999112397.

Основната главнина на Друштвото изнесува 181.111 илјади денари. Доминантен акционер на друштвото е Ристо Милев.

Во годината во која се врши ревизија односно во 2024 година Друштвото има просечен број на вработени лица 82. Во претходната 2023 година овој број на вработени изнесуваше 94.

Управниот одбор го сочинуваат 9 а Надзорниот 3 лица.

Управител на друштвото е Ристо Милев со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**

### **2.1. Основ за подготовка на посебните финансиски извештаи**

Друштвото го води сметководството и ги подготвува посебните финансиски извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

На 3 април 2024 година е објавен новиот Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РСМ бр. 75/24) каде што беа објавени ажурираните МСФИ, КТМФИ и ПКТ како и МСФИ, КТМФИ и ПКТ за кои беше наведено дека не беа издадени согласно постоечкиот Правилник за водење сметководство. Новиот Правилник за водење на сметководство ќе започне да се применува од 1 јануари 2025 година, освен МСФИ 17 - Договори за осигурување и МСФИ 9 - Финансиски инструменти, кој ќе почнат да се применуваат од 1 јануари 2028 година.

МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи. Основниот принцип на овој стандард е дека приходот треба да биде признаен кога добрата или услугите се пренесени на купувачот по цена на трансакцијата. Секој збир од добра или услуги кои се различни, мора да бидат посебно признаени а попустот на договорната цена мора генерално да се алоцира врз поединечните елементи. Кога надоместокот варира од било која причина, минималните износи мора да бидат признаени ако не постои значаен ризик истите да се анулираат. Трошоците кое се случиле за да се обезбедат договорите со купувачите, треба да бидат капитализирани и амортизирани за периодот кога користите од договорот се конзумираат.

МСФИ 16 - Лизинг. Овој стандард ги определува принципите за признавање, мерење, презентирање и обелоденување на лизинг договорите. Сите договори за лизинг, резултираат со тоа што корисникот на лизинг добива право на користење на средство со започнувањето на лизингот како и право на финансирање доколку плаќањата за лизингот се вршат со текот на времето. МСФИ 16 ја елиминира класификацијата на лизингот како оперативен или финансиски наем како што се бара со МСС 17 и наместо тоа, воведува единствен сметководствен модел за корисникот на лизингот. Од корисниците на лизингот ќе се бара да ги признаат:

(а) средствата и обврските за сите договори за лизинг со рок на траење повеќе од 12 месеци, освен ако средството е со мала вредност; и

(б) амортизација на средствата од договорите за лизинг, одделно, од каматата на обврските од наемот во извештајот за сеопфатна добивка.

МСФИ 16 суштински ги пренесува сметководствените барања на давателот на лизинг како и МСС 17. Следствено, давателот на лизинг продолжува да ги класифицира своите договори за лизинг како оперативен или финансиски наем и различно да ги евидентира тие два типа на наеми

Во составувањето на овие посебни финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Посебните финансиски извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во посебните финансиски извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон посебните финансиски извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат посебни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

## 2.2. Користени проценки

При подготвување на посебните финансиски извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

## 2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Посебните финансиски извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

## 2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во извештајот за сеопфатна добивка како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2024 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

## 2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2024	31 декември 2023
1 EUR	61,4950 ден.	61,4950 ден.
1 USD	58,8807 ден.	55,6516 ден.

## 2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

За целите на посебните финансиски извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото правно лице согласно МСС 24 - Обелоденување на

поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на посебниот извештај за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон посебните финансиски извештаи.

## 2.7. Споредбени показатели

Посебните финансиски извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Посебните финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година.

## БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

### 3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средството може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

### 3.2. Материјални средства

#### 3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

#### 3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2024	31 декември 2023
Градежни објекти	2,5 % - 5,0 %	2,5 % - 5,0 %
Транспортни средства	12,0%	12,0%
Постројки и опрема	5,0 % - 25,0 %	5,0 % - 25,0 %
Лозов насад	7%	7%
Софтвер	25%	25%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

### 3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во посебните финансиски извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања, каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

### 3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат по објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на посебниот извештај за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### 3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

### 3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Отписот на ситниот инвентар се врши 100% при ставање на истиот во употреба.

### 3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за не наплатливи. Индикатори за ненаплатливост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

### 3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во посебниот извештај за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на посебните финансиски извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

### 3.9. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба.

### 3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на посебниот извештај за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вон процесно порамнување.

### 3.12. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на посебниот извештај за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

### 3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

### 3.14. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската вредност на парите е материјален, износот на резервирањето треба да биде сегашната вредноста на издатоците кои се очекуваат да бидат побарани за подмирување на обврската.

### 3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во посебните финансиски извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

### 3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за посебните финансиски извештаи.

### 3.17. Капитал

#### 3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

### 3.17.2. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

### 3.17.3. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

## 3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото има трансакции кои преставуваат оперативен наем, при што истото се јавува како наемодавател на такви средства.

## 3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

## 3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

### 3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на посебниот извештај за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.
- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

### 3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

### 3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

### 3.24. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката за тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

## БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

### 4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукутации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото не е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба бидејќи истото не поседува финансиски средства расположливи за продажба.

#### 4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои. Друштвото има изградено политики за управување со кредитниот ризик. Имено, пред склучувањето на договори со нови купувачи го испитува бонитетот на истите, а на купувачите кои каснат со измирување на своите обврски испраќа опомена, предлага компензации, престанува со испорака на стоки или покренува судски постапки.

#### 4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2024 година, Друштвото не користи кредити договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека Друштвото не е изложено на ваков вид на ризик.

#### 4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, посебните финансиски извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2024 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

## 4.2. Финансиски инструменти

#### 4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
<b>Долгорочна задолженост</b>		
Долгорочни обврски	19.164	24.100
Парични средства и парични еквиваленти	5.839	3.203
<b>Нето обврски</b>	<b>13.325</b>	<b>20.897</b>
Вкупно капитал и резерви	402.984	401.977
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>3,31%</b>	<b>5,19%</b>

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
<b>Вкупна задолженост</b>		
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	61.190	93.173
Вкупни средства	464.175	495.150
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>13,18%</b>	<b>18,82%</b>

#### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
ЕУР	-	717	29.486	42.024	(29.486)	(41.307)
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2024	2023	2024	2023
ЕУР	(2.949)	(4.131)	2.949	4.131
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>(2.949)</b>	<b>(4.131)</b>	<b>2.949</b>	<b>4.131</b>

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од тековната и претходната година е како што следи:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	5.839	3.203
Побарувања од купувачи	809	3.192
Побарувања од поврзани друштва	69.989	81.765
Дадени аванси	216	-
Останати побарувања	10.481	15.363
Вложувања расположливи за продажба	432	432
<b>Вкупно</b>	<b>87.766</b>	<b>103.955</b>
<b>Каматносни со променлива каматна стапка</b>		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски кон поврзани друштва	908	82
Обврски кон добавувачи	24.536	43.286
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-

Обврски за даноци и придонеси од плата	1.295	1.531
Обврски спрема вработени	3.561	3.773
Тековни даночни обврски	166	125
Обврски по заеми и кредити	6.164	9.168
Останати тековни обврски	481	481
<b>Вкупно</b>	<b>37.110</b>	<b>58.446</b>
<b>Каматоносни</b>	-	-
Обврски по кредити со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити со фиксна каматна стапка	24.079	34.726
<b>Вкупно</b>	<b>24.079</b>	<b>34.726</b>

Следната табела треба да ја покажи сензитивната анализа при зголемување или намалување на варијабилните каматните стапки на користените кредити и позајмици за 2% поени. Бидејќи друштвото не користи кредити и позајмици со варијабилни каматни стапки на датумот на извештајот за финансиската состојба истата останува не потполната.

	Во илјади (000) денари			
	Зголемување за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2024	2023	2024	2023
Земени кредити	-	-	-	-
Дадени кредити	-	-	-	-
<b>Нето ефект</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари					
	2024					Вкупно
	Недоспеани	До 30 дена	До 1 година	Од 1 до 3 години	Над 3 години	
Парични средства	-	5.839	-	-	-	5.839
Побарувања од поврзани друштва	872	15.590	53.528	-	-	69.989
Побарувања од купувачи во земјата	17	47	614	131	-	809
Побарувања од купувачи во странство	-	-	-	-	-	-
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	216	-	-	216
Побарувања од државата по основ на даноци	-	-	10.455	-	-	10.455
Побарувања од вработени	-	-	26	-	-	26
Долгорочни финансиски вложувања	-	-	-	-	432	432
<b>Вкупно средства</b>	<b>889</b>	<b>21.476</b>	<b>64.839</b>	<b>131</b>	<b>432</b>	<b>87.766</b>
Обврски спрема поврзани субјекти	849	59	-	-	-	908
Обврски спрема добавувачи во земјата	4.403	3.287	16.708	67	47	24.523
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-	13	-	-	13
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	1.295	-	-	-	1.295
Обврски спрема вработени	-	3.561	-	-	-	3.561
Тековни даночни обврски	-	-	166	-	-	166
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани	-	-	6.164	-	-	6.164
Обврски по земи и кредити	-	-	4.915	-	19.164	24.079
Останати обврски	-	-	-	481	-	481
<b>Вкупно обврски</b>	<b>5.252</b>	<b>7.653</b>	<b>11.890</b>	<b>481</b>	<b>19.211</b>	<b>61.190</b>

	Во илјади (000) денари					Вкупно
	Недоспеани	До 30 дена	До 1 година	Од 1 до 3 години	Над 3 години	
Парични средства	-	3.203	-	-	-	3.203
Побарувања од поврзани друштва	-	-	81.766	-	-	81.765
Побарувања од купувачи во земјата	907	-	1.341	226	-	2.475
Побарувања од купувачи во странство	-	-	717	-	-	717
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	-	-	-	-
Побарувања од државата по основ на даноци	-	-	15.338	-	-	15.338
Побарувања од вработени	-	-	25	-	-	25
Долгорочни финансиски вложувања	-	-	-	-	432	432
<b>Вкупно средства</b>	<b>907</b>	<b>3.203</b>	<b>99.187</b>	<b>226</b>	<b>432</b>	<b>103.956</b>
Обврски спрема поврзани субјекти	-	-	82	-	-	82
Обврски спрема добавувачи во земјата	6.821	-	35.809	-	-	42.630
Обврски спрема добавувачи во странство	-	-	656	-	-	656
Обврски за даноци и придонеси на плати	-	-	1.531	-	-	1.531
Обврски спрема вработени	-	-	3.773	-	-	3.773
Тековни даночни обврски	-	-	125	-	-	125
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани	-	-	5.320	-	-	5.320
Обврски по земи и кредити	-	-	14.474	-	24.100	38.574
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-	-	468	-	468
Останати обврски	-	-	-	13	-	13
<b>Вкупно обврски</b>	<b>6.821</b>	<b>-</b>	<b>61.770</b>	<b>481</b>	<b>24.100</b>	<b>93.173</b>

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата	135.590	133.214
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	8.118	11.423
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	25.733	29.098
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	6.145	6.315
Приходи од продажба на нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	5.316	2.060
Приходи од наемнини	6.873	6.898
<b>Вкупно</b>	<b>187.775</b>	<b>189.008</b>

## БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	656	69
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	10.968	20.468
Останати приходи од работењето	641	168
<b>Вкупно</b>	<b>12.265</b>	<b>20.705</b>

## БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Во илјади (000) МКД

Промена на вредноста на залихи	2024	2023
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	5.915	7.524
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	8.780	5.915
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>2.865</b>	<b>(1.609)</b>

## БЕЛЕШКА 8. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Капитализирано сопствено производство и услуги		
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра	1	5
<b>Капитализирано сопствено производство и услуги</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

## БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Трошоци за сировини и материјали		
Сировини и материјали (за производство)	32.251	41.674
Материјали (за администрација, управа и продажба)	1.637	1.407
Енергија (за производство)	10.136	9.229
Енергија (за администрација, управа и продажба)	5.463	5.626
Резервни делови и материјали за одржување	2.872	2.636
Ситен инвентар, амбалажа и автогуми	5.029	5.556
<b>Вкупно</b>	<b>57.388</b>	<b>66.128</b>

## БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Набавна вредност на продадени стоки		
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	7.688	9.012
Набавна вредност на продадени нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење	325	1.182
<b>Вкупно</b>	<b>8.013</b>	<b>10.194</b>

## БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Набавна вредност на продадени стоки		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	5.967	5.574
<b>Вкупно</b>	<b>5.967</b>	<b>5.574</b>

## БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Услуги со карактер на материјални трошоци		
Транспортни услуги	2.451	1.923

Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	385	324
Надворешни услуги за изработка на добра и извршување на услуги	2.719	3.156
Комунални услуги	799	696
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	13	-
Останати услуги	458	592
<b>Вкупно</b>	<b>6.825</b>	<b>6.691</b>

### БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	225	322
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	284	323
Останати трошоци на работењето	36.425	29.978
Спонзорства и донации	30	176
Репрезентација	952	679
<b>Вкупно</b>	<b>37.916</b>	<b>31.478</b>

### БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Плата и надоместоци на плата - бруто (за производство)	39.074	41.810
Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)	11.334	13.807
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	779	907
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.817	2.288
Трошоци за надомест и други примања на членови на Управен и Надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.951	85
Останати трошоци за вработените	1.883	1.959
<b>Вкупно</b>	<b>56.838</b>	<b>60.856</b>

### БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Трошоци за амортизација (за производство)	15.157	20.619
Трошоци за амортизација (за администрација, управа и продажба)	8.186	2.196
<b>Вкупно</b>	<b>23.343</b>	<b>22.815</b>

### БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Вредносно усогласување (обезвреднување) на материјални средства	3.268	406
<b>Вкупно</b>	<b>3.268</b>	<b>406</b>

## БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Останати расходи од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	74	45
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	865	54
Останати расходи од работењето	135	9
<b>Вкупно</b>	<b>1.073</b>	<b>107</b>

## БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

Финансиски приходи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	13	90
<b>Вкупно</b>	<b>13</b>	<b>90</b>

## БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

Финансиски расходи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	862	1.151
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	233	285
<b>Вкупно</b>	<b>1.095</b>	<b>1.436</b>

## БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Вкупни приходи	202.918	208.203
Вкупни расходи	(201.726)	(205.686)
<b>Вкупно</b>	<b>1.192</b>	<b>2.513</b>

## БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Финансиски резултат од БУ	1.192	2.513
Непризнати расходи за даночни цели	1.848	963
Даночна основа	3.040	3.476
Намалување на даночна основа	(1.192)	(1.970)
Даночна основа по намалување	1.848	1.506
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	185	151
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
<b>Пресметан данок по намалување</b>	<b>185</b>	<b>151</b>

## БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Нето добивка/загуба	1.007	2.362
<b>Вкупно</b>	<b>1.007</b>	<b>2.362</b>

## БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	1.007	2.362
<b>Вкупно</b>	<b>1.007</b>	<b>2.362</b>

## БЕЛЕШКА 24. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Заработувачката по акција се пресметува по пат на делење на добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето на делот од добивката за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во МКД	
	2024	2023
Добивка/Загуба по оданочување	1.007.273	2.362.162
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	68.000	68.000
<b>Заработувачка по акција (во МКД по акција)</b>	<b>14,81</b>	<b>34,73</b>

## БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Земјиште	Градежни објекти	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Во илјади (000) МКД	
					Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)	2.928	166.288	262.035	198.917	20.845	651.014
-директни зголемувања	-	-	1.408	-	9.879	11.287
-прекнижувања	-	(124.089)	1.316	16.958	(18.274)	(124.089)
-расходи и отуѓувања	-	(4.784)	-	(5.425)	-	(10.209)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ОС на 31.12.2024</b>	<b>2.928</b>	<b>37.415</b>	<b>264.759</b>	<b>210.450</b>	<b>12.451</b>	<b>528.002</b>
Исправка на ОС на 01.01.2024	-	(34.736)	(101.012)	(138.682)	-	(274.430)
-амортизација	-	(4.160)	(12.071)	(7.112)	-	(23.343)
-прекнижувања	-	23.428	-	-	-	23.428
-расходи и отуѓувања	-	1.545	-	5.071	-	6.616
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024</b>	<b>-</b>	<b>(13.923)</b>	<b>(113.084)</b>	<b>(140.722)</b>	<b>-</b>	<b>(267.729)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024</b>	<b>2.928</b>	<b>23.492</b>	<b>151.675</b>	<b>69.728</b>	<b>12.451</b>	<b>260.273</b>

Друштвото има нови набавки во тековната 2024 година во вкупен износ од 11.287 илјади денари. Најголем дел од ново набавените основни средства се однесуваат на биолошки средства лозови насади. Друштвото во тековната година има извршено прекнижување од градежни објекти во вложувања во недвижности дадени под наем во вкупен износ од 121.185 илјади денари. Исто така има расходи и отуѓувања во вкупен износ од 10.209 илјади денари.

Друштвото има дадено хипотеки како обезбедување на кредитните обврски спрема Про кредит Банка АД Скопје на поголем дел од градежните објекти.

Вид на основни средства	Земјиште	Градежни објекти	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Биолошки средства	Во илјади (000) МКД	
					Материјални средства во подготовка	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2023)</b>	<b>2.928</b>	<b>164.547</b>	<b>273.359</b>	<b>197.200</b>	<b>23.662</b>	<b>661.695</b>
-директни зголемувања	-	475	3.183	2	18.089	21.749
-прекнижувања	-	1.266	7.528	12.111	(20.905)	-
-расходи и отуѓувања	-	-	(22.035)	(10.396)	-	(32.431)
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ОС на 31.12.2023</b>	<b>2.928</b>	<b>166.288</b>	<b>262.035</b>	<b>198.917</b>	<b>20.845</b>	<b>651.014</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2023</b>	-	<b>(30.404)</b>	<b>(111.124)</b>	<b>(140.930)</b>	-	<b>(282.458)</b>
-амортизација	-	(4.332)	(11.918)	(6.565)	-	(22.815)
-расходи и отуѓувања	-	-	22.030	8.814	-	30.843
-ревалоризација	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2023</b>	-	<b>(34.736)</b>	<b>(101.012)</b>	<b>(138.682)</b>	-	<b>(274.430)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2023</b>	<b>2.928</b>	<b>131.552</b>	<b>161.022</b>	<b>60.236</b>	<b>20.845</b>	<b>376.584</b>

## БЕЛЕШКА 26. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Вложувања во недвижности	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Бруто износ на недвижности дадени под наем	121.185	-
Пресметана амортизација	(22.508)	-
<b>Вкупно</b>	<b>98.677</b>	<b>-</b>

## БЕЛЕШКА 27. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Вложувања во ВВ Милев ГД Тиквеш	432	432
<b>Вкупно</b>	<b>432</b>	<b>432</b>

## БЕЛЕШКА 28. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Залиха на суровини и материјали	1.897	4.655
Залиха на резервни делови	533	591

Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.536	1.564
Производство	8.780	5.914
Готови производи	-	1
Стоки	1.728	1.886
Недвижности за продажба	1.984	-
<b>Вкупно</b>	<b>17.458</b>	<b>14.610</b>

## БЕЛЕШКА 29. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
<b>Побарување од поврзани субјекти</b>	<b>69.989</b>	<b>81.765</b>
<b>Побарувања од купувачи</b>	<b>809</b>	<b>3.192</b>
Побарувања од купувачи во земјата	809	2.475
Побарувања од купувачи во странство	-	717
<b>Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции</b>	<b>216</b>	<b>-</b>
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	216	-
<b>Побарувања од државата</b>	<b>10.455</b>	<b>15.338</b>
Данок на додадена вредност	87	22
Побарувања за субвенции и други државни поддршки	10.368	15.290
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	-	25
<b>Побарување од вработени</b>	<b>26</b>	<b>25</b>
Останати побарувања од вработените	26	25
<b>Вкупно</b>	<b>81.495</b>	<b>100.321</b>

Побарувања од купувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Недоспеани	17	907
Од 30-60 дена	47	97
Од 60-90 дена	86	25
Од 90-365 дена	528	1.219
Од 1 до 3 години	131	226
Над 3 години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>809</b>	<b>2.475</b>

## БЕЛЕШКА 30. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
<b>Парични средства на трансакциски сметки во денари</b>	<b>5.832</b>	<b>3.182</b>
Стопанска Банка	2	4
Комерцијална банка	30	-
Прокредит банка	5.799	3.170
Охридска банка	2	8
<b>Парични средства во благајна</b>	<b>7</b>	<b>21</b>
Главна каса	7	21
<b>Девизни сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Комерцијална Банка	0	0
Прокредит Банка	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>5.839</b>	<b>3.203</b>

Од извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 7, може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Паричен тек од оперативни активности	13.283	43.982
Паричен тек од инвестициски активности	(5.709)	(20.132)
Паричен тек од финансиски активности	(4.936)	(23.052)
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>2.636</b>	<b>798</b>

### БЕЛЕШКА 31. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Основна главнина запишан и уплатен капитал	181.111	181.111
Резерви	216.214	213.852
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	4.652	4.652
Добивка од тековната година	1.007	2.362
<b>Вкупно</b>	<b>402.984</b>	<b>401.977</b>

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6.

Од акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност се гледа дека ГД Тиквеш АД поседува вкупен број на обични акции од 68.000 акции со номинална вредност од 51,123 ЕУР, со број на иматели 509 (обични акции – физички лица).

Следните акционери поседуваат над 5% од вкупниот број на акциите на Друштвото кои носат право на глас:

Акционери	Број на обични акции	% на учество во вкупните акции	Број на обични акции	% на учество во вкупните акции
	2024	2024	2023	2023
Ристо Милев	56.277	82,7%	55.929	82,2%
Останати акционери	11.723	17,2%	12.071	17,7%
	<b>68.000</b>	<b>100%</b>	<b>68.000</b>	<b>100%</b>

### БЕЛЕШКА 32. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	19.164	24.100
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	19.164	24.100
<b>Вкупно</b>	<b>19.164</b>	<b>24.100</b>

Друштвото користи неколку долгорочни кредити од Прокредит банка АД Скопје во вкупен износ од 19.164 илјади денари и тоа:

- договор за кредит 75124269 во износ од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 05.06.2029 година,

- договор за кредит 75123475 од 12.000 илјади МКД со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 29.11.2029 година,
- договор за кредит 75123819 во износ од 81.600 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 05.02.2029 година,
- договор за кредит 75128252 во износ од 250.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 07.10.2024 година,
- договор за кредит (градежи 5-та транша) 75124467 во износ од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 06.08.2029 година,
- договор за кредит (за панели) 75125197 во износ од 97.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 04.02.2030 година,
- договор за кредит (градежи 6-та транша) 75125969 од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 08.07.2030 година,
- кредит (за трактори) 75127171 во износ од 60.000 ЕУР со варијабилна каматна стапка и рок на доспевање до 03.04.2024 година.
- Договор за кредит 75125023 во износ од 100.000 ЕУР со фиксна каматна стапка и рок на доспевање до 03.12.2029 година.

Дел од овие долгорочни кредити доспеваат во 2024 година и истите согласно МСС се префрлени на краткорочни обврски.

### БЕЛЕШКА 33. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
<b>Обврски од поврзани друштва</b>	<b>908</b>	<b>82</b>
<b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>24.536</b>	<b>43.286</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	24.523	42.630
Обврски спрема добавувачи од странство	13	656
<b>Обврски за примени аванси, депозити и кауции</b>	-	-
<b>Обврски за даноци и придонеси</b>	<b>1.295</b>	<b>1.531</b>
<b>Обврски спрема вработени</b>	<b>3.561</b>	<b>3.773</b>
<b>Тековни даночни обврски</b>	<b>166</b>	<b>125</b>
Обврски за данокот на додадена вредност	-	-
Обврски за персонален данок на доход	122	125
Обврски за данок на добивка	44	-
<b>Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва</b>	<b>6.164</b>	<b>5.320</b>
<b>Обврски по заеми и кредити</b>	<b>4.915</b>	<b>14.474</b>
<b>Обврски врз основа на учество во добивката</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
<b>Останати краткорочни обврски</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
Обврски за царини и царински давачки	-	-
Обврски спрема осигурителни друштва	-	-
Останати краткорочни обврски	13	13
<b>Вкупно</b>	<b>42.026</b>	<b>69.072</b>

Обврски спрема добавувачите во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2024	2023
Недоспеани	4.403	6.821
Од 30-60 дена	3.287	5.197
Од 60-90 дена	2.341	8.295
Од 90-365 дена	14.377	22.317
Од 1 до 3 години	67	
Над 3 години	47	
<b>Вкупно</b>	<b>24.523</b>	<b>42.630</b>

## БЕЛЕШКА 34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

### 34.1. Дадени хипотеки на свој имот

Друштвото има дадено хипотеки како обезбедување на кредитните обврски спрема Прокредит Банка АД Скопје (белешка 25).

### 34.2. Судски спорови

Друштвото води перманентна политика за наплата на побарувањата од купувачи со издавање на нотарски платени налози како инструмент за наплата на побарувањата. Менаџментот очекува прилив од овие нотарски платни налози.

### 34.3. Гаранции

Во текот на 2024 година Друштвото не користи банкарски гаранции.

## БЕЛЕШКА 35. ТРАНСКАЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Како поврзани страни во тековната година се јавуваат поврзаното друштво ВВ МИЛЕВ ГД Тиквеш ДООЕЛ Кавадарци и членовите на УО и НО. Во табелите што следат подолу се дадени податоците за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјекти на и за периодот што завршува на 31 декември тековната и претходната година.

	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2024 година	
			Приходи	Расходи
• ВВ Милев	69.989	908	69.563	302
• Членови на Управен и Надзорен одбор	4	6.164	72	-
<b>Вкупно:</b>	<b>69.993</b>	<b>7.072</b>	<b>69.635</b>	<b>302</b>

	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2023 година	
			Приходи	Расходи
• ВВ Милев	81.765	82	78.122	-
• Членови на Управен и Надзорен одбор	4	9.168	187	33
<b>Вкупно:</b>	<b>81.772</b>	<b>9.250</b>	<b>78.309</b>	<b>33</b>

## БЕЛЕШКА 36. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ПОСЕБНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА

По датумот на составување на посебниот извештај за финансиска состојба како материјално значајни настани кои се случиле и кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка се:

Склучен нов долгорочен кредит од Прокредит Банка АД Скопје на износ од 18.450 илјади денари за финансирање за набавка на основни средства.

За ГД Тиквеш АД Кавадарци  
Претседател на Управен Одбор

Ристо Милев



**Законска обврска за составување на посебната годишна сметка и посебниот годишен извештај за работењето во согласност со одредбите од ЗТД**

Во согласност со член 476, став 4 од Законот за трговски друштва посебната годишна сметка која ја изготвуваат Друштвата вклучува посебен извештај за финансиска состојба, посебен извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Посебната годишна сметка и посебните финансиски извештаи кои се однесуваат на иста деловна година и кои се подготвени во согласност со одредбите на Законот и прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на Друштвото за деловната година.

Во согласност со член 477 став 14 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај посебната годишна сметка, односно посебните финансиски извештаи е должен по завршување на секоја деловна година да изготви и посебен извештај за работењето на Друштвото за претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Во согласност со Правилникот за формата и содржината на годишната сметка, истата се состои од посебен извештај за финансиската состојба, посебен извештај за сеопфатна добивка и објаснувачки белешки.

Разлики во начинот на презентирање на ставките во обрасците на посебната годишна сметка и ставките во посебните финансиски извештаи подготвени според Правилникот за водење на сметководство не се појавуваат.

Посебната годишната сметка на Друштвото и посебниот годишен извештај за работењето се дадени во Додатоците 2 и 3.

Претседателот на Управниот одбор на Друштвото го изготви и потпиша посебниот годишен извештај за работењето на Друштвото.

За ГД Тиквеш АД  
Претседател на Управен Одбор

---

Ристо Милев

**Посебна годишна сметка**

- Посебен извештај за финансиската состојба
- Посебен извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 05275865

Целосно име: Акционерско друштво за земјоделско производство ГД-

ТИКВЕШ експорт-импорт АД-Кавадарци

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>1</b>	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	359.382.238,00			377.015.929,00
<b>9</b>	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	260.273.089,00			376.584.129,00
<b>10</b>	-- Недвижности (011+012)	26.419.853,00			134.480.513,00
<b>11</b>	-- Земјиште	2.928.094,00			2.928.094,00
<b>12</b>	-- Градежни објекти	23.491.759,00			131.552.419,00
<b>15</b>	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	151.674.922,00			161.022.471,00
<b>16</b>	-- Биолошки средства	69.727.760,00			60.235.667,00
<b>18</b>	-- Материјални средства во подготовка	12.450.554,00			20.845.478,00
<b>20</b>	-- III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	98.677.349,00			
<b>21</b>	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	431.800,00			431.800,00
<b>23</b>	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	431.800,00			431.800,00
<b>36</b>	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	104.792.343,00			118.133.751,00
<b>37</b>	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	17.457.955,00			14.610.348,00
<b>38</b>	-- Залихи на сировини и материјали	1.897.438,00			4.654.860,00
<b>39</b>	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.068.845,00			2.154.488,00
<b>40</b>	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	8.779.899,00			5.914.095,00
<b>41</b>	-- Залихи на готови производи				856,00
<b>42</b>	-- Залихи на трговски стоки	3.711.773,00			1.886.049,00
<b>45</b>	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	81.495.235,00			100.320.559,00
<b>46</b>	-- Побарувања од поврзани друштва	69.989.333,00			81.765.283,00
<b>47</b>	-- Побарувања од купувачи	808.769,00			3.192.314,00
<b>48</b>	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	216.245,00			
<b>49</b>	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	10.455.033,00			15.338.405,00
<b>50</b>	-- Побарувања од вработените	25.855,00			24.557,00

<b>59</b>	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	5.839.153,00		3.202.844,00
<b>60</b>	-- Парични средства	5.839.153,00		3.202.844,00
<b>63</b>	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	464.174.581,00		495.149.680,00
<b>65</b>	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	402.984.407,00		401.977.134,00
<b>66</b>	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	181.111.240,00		181.111.240,00
<b>71</b>	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	216.213.665,00		213.851.503,00
<b>72</b>	-- Законски резерви	17.189.915,00		17.071.808,00
<b>73</b>	-- Статутарни резерви	29.669.664,00		29.669.664,00
<b>74</b>	-- Останати резерви	169.354.086,00		167.110.031,00
<b>75</b>	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	4.652.229,00		4.652.229,00
<b>77</b>	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	1.007.273,00		2.362.162,00
<b>81</b>	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	61.190.174,00		93.172.546,00
<b>85</b>	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	19.164.033,00		24.100.183,00
<b>90</b>	-- Обврски по заеми и кредити	19.164.033,00		24.100.183,00
<b>95</b>	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	42.026.141,00		69.072.363,00
<b>96</b>	-- Обврски спрема поврзани друштва	907.590,00		82.448,00
<b>97</b>	-- Обврски спрема добавувачи	24.535.923,00		43.285.938,00
<b>99</b>	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.294.671,00		1.530.931,00
<b>100</b>	-- Обврски кон вработените	3.561.240,00		3.772.812,00
<b>101</b>	-- Тековни даночни обврски	165.964,00		125.201,00
<b>103</b>	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	6.164.060,00		5.320.000,00
<b>104</b>	-- Обврски по заеми и кредити	4.915.326,00		14.473.666,00
<b>106</b>	-- Обврски по основ на учество во резултатот	467.917,00		467.917,00
<b>108</b>	-- Останати краткорочни обврски	13.450,00		13.450,00
<b>111</b>	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	464.174.581,00		495.149.680,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	200.040.560,00			209.716.818,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	187.774.768,00			189.007.558,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	12.264.936,00			20.704.550,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	5.914.951,00			7.523.101,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	8.779.899,00			5.914.951,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	856,00			4.710,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	200.631.618,00			204.250.068,00
<b>208</b>	-- Трошоци за суровини и други материјали	57.388.278,00			66.127.919,00

<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	8.012.991,00		10.193.775,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	5.967.166,00		5.574.438,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	6.825.128,00		6.691.133,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	37.915.789,00		31.478.400,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	56.837.653,00		60.855.752,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	33.587.834,00		37.032.440,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	7.342.462,00		8.128.212,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	9.477.915,00		10.456.571,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	6.429.442,00		5.238.529,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	23.343.088,00		22.815.406,00
<b>219</b>	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	3.268.452,00		405.920,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	1.073.073,00		107.325,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	12.861,00		90.262,00
<b>231</b>	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	12.824,00		90.227,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	37,00		35,00
<b>234</b>	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	1.094.658,00		1.436.085,00
<b>239</b>	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	862.132,00		1.151.270,00
<b>240</b>	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	232.526,00		284.815,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	1.192.093,00		2.512.777,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	1.192.093,00		2.512.777,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	184.820,00		150.615,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	1.007.273,00		2.362.162,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	82,00		94,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>259</b>	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	1.007.273,00		2.362.162,00
<b>260</b>	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	1.007.273,00		2.362.162,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	1.007.273,00		2.362.162,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	1.007.273,00		2.362.162,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>609</b>	-- Земјишта	2.928.094,00			2.928.094,00
<b>612</b>	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	23.491.759,00			131.552.419,00

<b>616</b>	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	69.727.760,00		59.910.667,00
<b>617</b>	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	0,00		325.000,00
<b>639</b>	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или=АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	29.571.248,00		48.810.780,00
<b>640</b>	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	12.201.031,00		15.040.777,00
<b>641</b>	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	8.117.999,00		11.422.661,00
<b>642</b>	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	4.083.032,00		3.618.116,00
<b>643</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	142.968.544,00		137.970.964,00
<b>644</b>	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	25.733.356,00		29.097.691,00
<b>647</b>	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	6.872.693,00		6.898.126,00
<b>655</b>	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	656.093,00		68.721,00
<b>658</b>	-- Приходи од субвенции (< или = АОП 203 од БУ)	10.967.940,00		20.467.996,00
<b>661</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	640.903,00		167.833,00
<b>667</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	184.881.171,00		191.526.080,00
<b>668</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	27.027.276,00		37.094.833,00
<b>669</b>	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	7.952.829,00		8.556.278,00
<b>671</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	131.126,00		143.736,00
<b>672</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	4.502.793,00		5.031.295,00
<b>673</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	28.871,00		6.233,00
<b>674</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	3.521.728,00		3.051.602,00
<b>675</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	3.179.038,00		2.783.780,00
<b>676</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	7.645.933,00		6.299.261,00
<b>677</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	0,00		
<b>678</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.872.421,00		2.635.870,00
<b>679</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	526.263,00		525.031,00
<b>680</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.516.269,00		1.922.578,00
<b>681</b>	-- Транспортни услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)	934.800,00		

<b>682</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	385.077,00		323.651,00
<b>685</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	3.796.218,00		4.180.685,00
<b>689</b>	-- Трошоци за истражување (< или = АОП 211 од БУ)	135.700,00		209.790,00
<b>690</b>	-- Трошоци за развој (< или = АОП 211 од БУ)	57.064,00		54.429,00
<b>692</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	393.550,00		282.072,00
<b>693</b>	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)			107.517,00
<b>695</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.489.509,00		1.569.266,00
<b>698</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	595.662,00		647.023,00
<b>699</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	183.050,00		259.515,00
<b>700</b>	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	96.766,00		62.575,00
<b>704</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.759.793,00		2.277.228,00
<b>707</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.911.112,00		33.333,00
<b>708</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	30.000,00		175.652,00
<b>709</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	951.525,00		678.696,00
<b>711</b>	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	225.196,00		322.367,00
<b>712</b>	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	193.719,00		203.530,00
<b>714</b>	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	70.921,00		90.840,00
<b>717</b>	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	36.444.428,00		30.007.315,00
<b>718</b>	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	1.073.073,00		107.325,00
<b>722</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	82,00		94,00
<b>723</b>	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	82,00		94,00
<b>724</b>	-- Број на подружници во кои се врши дејност, без седиштето на субјектот	1,00		1,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>4007</b>	- 01.210 - Одгледување грозје	194.593.329,00			

<b>4411</b>	- 47.780 - Трговија на мало со останати нови производи	5.460.092,00			
-------------	--	--------------	--	--	--

**Потпишано од:**

Natasha Naumova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski  
Telekom, C=MK  
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

## Посебен годишен извештај за работењето



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  
2024 ГОДИНА

Акционерско друштво за земјделско производство

"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД

Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци

Тел. 043/415-916, факс 043/412-852

e-mail: [gd\\_tikves@yahoo.com](mailto:gd_tikves@yahoo.com)

Прокредит банка 380 4269 010001 96

<http://www.gd-tikves.com>



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

## В О В Е Д

Содржината на извештајот за работењето на ГД ТИКВЕШ АД, Кавадарци е една кратка анализа на целокупното производствено и финансиско работење на Друштвото, како и постигнатите резултати остварени од деловната 2024 година.

Овој годишен извештај за работата Друштвото, ќе биде пласиран пред Управниот и Надзорниот одбор, како и Акционерите на Годишното Собрание. Членовите при одборите на управување, како и Акционерите ќе можат да го разгледаат извештајот за физичкиот обем на производство како и за постигнатите финансиски резултати за 2024 година.

Извештајот ги содржи следните елементи:

- 1. ОПШТ ДЕЛ**
- 2. ОСНОВНИ КАПАЦИТЕТИ**
- 3. ОСТВАРЕН ФИНАНСИКИ РЕЗУЛТАТ**

*Акционерско друштво за земјоделско производство*

*"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД*

*Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци*

*Тел. 043/415-916, факс 043/412-852*

*e-mail: gd\_tikves@yahoo.com*

*Прокредит банка 380 4269 010001 96*

*<http://www.gd-tikves.com>*



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

## I. ОПШТ ДЕЛ (ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ДРУШТВОТО)

ГД ТИКВЕШ АД, Кавадарци е друштво основано **11.03.1999 година**, со **ЕМБС 5275865** и **ЕДБ МК 4011999112397** со седиште на ул.Шишка бр.2 Кавадраци.

Основна (главна) дејност на Друштвото е **Одгледување на грозје**, со регистрирана **Општа клаузула за бизнис**, регистрирани дејности во надворешниот трговски промет. Друштвото има регистрирано и **подружница –Земјоделска Аптека за Трговија на мало со нови производи во специјализирани продавници.**

Друштвото има заведено акционерски капитал во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка од **181 111 240,00 ден** или **3 400 000,00 еур** или **68 000** акции, сите се обични. Доминантен акционер е Ристо Милев со **82, 70 %**, претседател на Управен одбор со неограничени овластувања.

Друштвото има двостепен систем на уредување (два одбори) - **Надзорен и Управен Одбор.**

На **крај** на 2024 година Друштвото има **75 вработени**, а **просечно** во 2024 има **82 вработени.**

Целокупната дејност во Друштвото се извршува преку производствените работни единици на посебни локалитети:

- Работна единица **ЉУБАШ**
- Работна единица **ШАМАЦИ**
- Работна единица **ЕДИНСТВО**
- Работна единица **РАЕЦ**

ГД ТИКВЕШ АД, Кавадарци во 2024 година по долгорочен договор за концесија располага со **842 ха** производна површина.

❖ ТРПЕЗНИ СОРТИ ГРОЗЈЕ	196
❖ ВИНСКИ СОРТИ	467,4
❖ ИНВЕСТИЦИЈА –ВТОРА ГОДИНА	12
❖ ПРОБНИ ПОВРШНИ	15
❖ ЗА САДЕЊЕ	10,5
❖ НАСАДИ СО ПРАСКИ	26
❖ МАТИЧЊАК	3
❖ УГАР	112,1
<hr/>	
<b>ВКУПНО</b>	<b>842,0 ХА</b>

*Акционерско друштво за земјоделско производство*

*"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД*

*Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци*

*Тел. 043/415-916, факс 043/412-852*

*e-mail: gd\_tikves@yahoo.com*

*Прокредит банка 380 4269 010001 96*

*http://www.gd-tikves.com*



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

## II. ОСНОВНИ КАПАЦИТЕТИ

✚ **ОБРАБОТЛИВО ЗЕМЈИШТЕ** 842 ХА

✚ **СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ**

Во 2024 година Друштвото има 82 просечен број вработени лица, а на крај на годината 75. Степенот на образование на вработени на крај на 2024 година е следен:

-ВСС - 21  
-ВШС - 2  
-ССС - 49  
-Основно образование - 3

✚ **МЕХАНИЗАЦИЈА И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСВА**

### **МЕХАНИЗАЦИЈА**

- Трактори
- Приколици
- Атомизери
- Машина за зелена резидба
- Комбајн за берба на грозје
- Мулчери
- Губрерастурачи
- Виљушкари
- Машини за лачење

### **ТРАНСПОРТНИ СРЕДСВА**

- Автобуси
- Патнички автомобили
- Комбиња

За остварување на својата дејност освен што се користат основните капацитети со кои располага Друштвото, се трошат одредени сировини, материјали. Во прилог табела за потрошувачка на сировини и материјали, за кои се трошат најмногу средства:

<b>Вид на материјал</b>	<b>Вредност (денари)</b>
<b>Заштитни средства</b>	<b>15 048 596,00</b>
<b>Минерални ѓубрива</b>	<b>9 792 267,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>	<b>7 952 829,00</b>
<b>Електрична енергија</b>	<b>7 645 933,00</b>

Акционерско друштво за земјоделско производство

"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД

Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци

Тел. 043/415-916, факс 043/412-852

e-mail: [gd\\_tikves@yahoo.com](mailto:gd_tikves@yahoo.com)

Прокредит банка 380 4269 010001 96

<http://www.gd-tikves.com>



АД ЗП

**"ГД - ТИКВЕШ"**

ЕКСПОРТ - ИМПОРТ КАВАДАРЦИ

**III. ОСТВАРЕН ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ**

**ФИНАНСИСКИ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА 2024 ГОДИНА**

<b>ЕЛЕМЕНТИ</b>	<b>ИЗНОС</b> (во илјади денари)
1.Оперативни расходи	-106 469
2.Амортизација	- 23 343
3.Трошоци за вработени	- 56 838
4.Набавна вредност на продадени материјали,стоки	-13 980
5.Камата и курсни разлики	-1 096
6.Промена на залихи	2 865
<b>Вкупно расходи</b>	<b>-198 861</b>
<b>Вкупно приход</b>	<b>200 053</b>
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1 192</b>
<b>Данок на Добивка</b>	<b>185</b>
<b>НЕТО ДОБИВКА</b>	<b>1 007</b>

Просечен **брuto личен доход** по вработен во 2024 година –**51 228,00**

Просечен **нето личен доход** по вработен во 2024 година - **34 134,00**

Просечен број вработени **82.**

Во 2024 година ,вкупно **планираниот годишен приход** е **-165 978 280,00 денари**

Во 2024 година ,вкупно **остварениот годишен приход** е **-200 053 421,00 денари**

Акционерско друштво за земјделско производство

"ГД-ТИКВЕШ" Експорт - Импорт АД

Ул. Шишка 2 1430 Кавадарци

Тел. 043/415-916, факс 043/412-852

e-mail: [gd\\_tikves@yahoo.com](mailto:gd_tikves@yahoo.com)

Прокредит банка 380 4269 010001 96

<http://www.gd-tikves.com>